

20230340631

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 106, а во врска со член 87 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21, 99/22 и 236/22), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ, НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ ЖИВЕЕЊЕ СО ПОДДРШКА

Член 1

Во Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.264/19), во член 15 по ставот 1 се додава нов става 2, кој гласи:

„Нормативите и стандардите од став 1 алинеите 1 и 2 на овој член, треба да бидат приспособени на потребите на сместените лица со попреченост, преку неопходно и соодветно изменување и прилагодување, што не предизвикува несразмерно или непотребно материјално оптоварување за давателот на услугата, а со цел да се обезбеди непречено движење на сместените лица.“

Член 2

Во член 16 ставот 3 се брише.

Член 3

Во член 19 ставот 3 се менува и гласи:

„Во една станбена единица потребно е да се обезбеди опрема, и тоа: гарнитура за седење, маси и столици, машина за перење алишта, фрижидер, шпорет, тв приемник, легла, гардеробер, прибор за подготвување и послужување на храна и слично, која е приспособена на потребите на сместените лица.“

Член 4

Во член 20 во ставот 1 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „ - еден раководител на осум станбени единици;
- еден координатор за поддршка на четири станбени единици - социјален работник, правник, педагог, психолог, дефектолог или логопед, со општа лиценца за вршење стручни работи кај други даватели на социјални услуги;
- за обезбедување на постојана поддршка во една станбена единица до пет лица со попреченост, треба да има најмалку четири негуватели или асистенти;“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-1638/1
13 февруари 2023 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јованка Тренчевска, с.р.